

ВКРСФСВА На член 55 став 1 од Законот за организација на работата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), а во прилог
член 104 став 4 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.
35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13 и 24/13), министерот за образование и
наука донесе

Документ	Број	Принадлежност	Вредност
13.7.2013	12-9088/4	Филолошки факултет „Блаже Конески“	СКОПЈЕ

РЕШЕНИЕ

за почеток со работа на студиски програми од втор циклус на магистерски студии на
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје

1. Со ова решение се утврдува дека се исполнети условите за почеток со работа на
студиски програми од втор циклус на магистерски студии по Филолошки науки во
областа наука за јазик (албански јазик, турски јазик, английски јазик, романистика,
германски јазик, славистика (русистика) и славистика (полонистика); Македонски
јазик; Македонска книжевност; Филолошки науки во областа за книжевноста (општа и
компаративна книжевност, албанска книжевност, турска книжевност, славистика
(полонистика), английска книжевност, романистика, германска книжевност; Конференциско толкување – македонски јазик (А).. јазик (Б), .. јазик (В) (работни јазици:
македонски, албански, турски, српски, английски, француски, германски, италијански
словенечки, руски; Конференциско толкување – македонски јазик (А).. јазик (Б), .. јазик
(Б2) (работни јазици: македонски, албански, турски, српски, английски, француски
германски, италијански, словенечки, руски; Конференциско толкување – македонски
јазик (А).. јазик (В1), .. јазик (В2) (работни јазици: македонски, албански, турски, српски,
англиски, француски, германски, италијански, словенечки, руски; Конференциско
толкување – македонски јазик (А).. јазик (Б), .. јазик (работни јазици: македонски,
албански, турски, српски, английски, француски, германски, италијански, словенечки,
руски; Конференциско толкување – македонски јазик (А1).. јазик (А2), .. јазик (работни
јазици: македонски, албански, турски, српски, английски, француски, германски
италијански, словенечки, руски; и Конференциско толкување – македонски јазик (А1),
јазик (А2), и .. јазик (Б/В) (работни јазици: македонски, албански, турски, српски,
англиски, француски, германски, италијански, словенечки, руски на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје).
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесување.

Образложение

По добиеното, од страна на Одборот за акредитација, Решение бр.12-40/5 од 25.04.2013
година за акредитација на студиски програми од втор циклус на магистерски студии по
Филолошки науки во областа наука за јазик (албански јазик, турски јазик, английски јазик,
романистика, германски јазик, славистика (русистика) и славистика (полонистика);
Македонски јазик; Македонска книжевност; Филолошки науки во областа за книжевност
(општа и компаративна книжевност, албанска книжевност, турска книжевност, славистика

(полонистика), англиска книжевност, романистика, германска книжевност; Конференцијско толкување – македонски јазик (А).. јазик (Б), .. јазик (В) (работни јазици: македонски, албански, турски, српски, английски, француски, германски, италијански, словенечки, руски; Конференцијско толкување – македонски јазик (А).. јазик (Б1), .. јазик (Б2) (работни јазици: македонски, албански, турски, српски, английски, француски, германски, италијански, словенечки, руски; Конференцијско толкување – македонски јазик (А).. јазик (В1), .. јазик (В2) (работни јазици: македонски, албански, турски, српски, английски, француски, германски, италијански, словенечки, руски; Конференцијско толкување – македонски јазик (А).. јазик (А1), .. јазик (А2), .. јазик (Б) (работни јазици: македонски, албански, турски, српски, английски, француски, германски, италијански, словенечки, руски; Конференцијско толкување – македонски јазик (А).. јазик (А1), .. јазик (А2), .. јазик (Б/B) (работни јазици: македонски, албански, турски, српски, английски, француски, германски, италијански, словенечки, руски; Конференцијско толкување – македонски јазик (А).. јазик (А1), .. јазик (А2), .. јазик (Б/B) (работни јазици: македонски, албански, турски, српски, английски, француски, германски, италијански, словенечки, руски; и Конференцијско толкување – македонски јазик (А).. јазик (А1), .. јазик (А2), и .. јазик (Б/B) (работни јазици: македонски, албански, турски, српски, английски, француски, германски, италијански, словенечки, руски; и Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје со обрати со барање бр. 09-209/4 од 15.05.2013 година, до Министерството за образование и наука, под наш бр. 13-9088/1 од 27.05.2013 година, за утврдување на исполнетоста на условите за почеток со работа на горенаведените студиски програми.

Министерот за образование и наука, со решение бр. 13-9088/2 од 28.06.2013 година, формира Комисија за утврдување на исполнетоста на условите за почеток со работа.

Комисијата на ден 04.07.2013 година, изврши увид и изготви Извештај бр. 13-9088/2 од 12.07.2013 година, каде е наведено дека за студиските програми втор циклус на магистерски студии на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, се исполнети условите согласно одредбите утврдени со Законот за високото образование и Уредбата за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/10, 168/10 и 10/11).

Имајќи го во предвид изнесеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова решение, може да се заведе управни спор, со поднесување на тужба до Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на ова решение.

Доставено до:

- Примач
- Архива

изработил: Билјана Иличевска
контролиран: Борчо Алексов
одобрил: д-р Агим Рушити

